



НАГРАДА ЗА ЈАНКО ГЕОРГИЕВСКИ

На 8 декември 2004 година, гувернерот на Викторија, Неговата Екселенција господинот Ленди, во присуство на премиерот на Викторија, господинот Стив Бракс, на нашиот сонародник од Австралија, господинот Јанко Георгиевски, му додели висока награда за неговите волонтерски услуги во интерес на македонската заедница во оваа држава.

Георгиевски ѝ е познат на македонската заедница во Викторија, Австралија, но и пошироко, уште од 1970 година, кога почнаа да се формираат македонските саботни училишта и македонските православни црковни општини.

ЛЕКА И ОСТРЕНИ ПРЕД СУД?!

Истражното одделение на Основниот суд 2 Скопје во Скопје го примило барањето за продолжување на истрагата за случајот со 12 киднапирани Македонци, за кои се товарат Даут Реџеми - Лека и Гзим Острени. Лека и Острени се товарат за воено злосторство против цивилно население извршено во јули 2001 година од страна на 112-та бригада на ОНА. Барањето е доставено од Зоран Цветановски, поранешен припадник на Единицата за брзи интервенции "Лавови".



СТОПАНСКА И ТУТУНСКА ИЗБРАНИ НА ТЕНДЕРОТ

Стопанска банка и Тутунска банка од Скопје го добија правото да основаат друштво за управување со приватни пензиски фондови, заедно со своите грчки и словенечки партнери. Комерцијална банка, со Прва покојнинска дружба од Љубљана, отпадна од трката. Приватните фондови ќе почнат да функционираат наесен, а вработените ќе имаат период од три месеци да решат дали и на кој фонд ќе му ја доверат грижата за дел од пензиските придонеси.

РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ВО МРТВ

Најмалку стотина вработени добија откази од Македонската радио и телевизија. Неодамна раководството на оваа јавна информативна куќа донело одлука да се укине возниот парк, одделението за преведувачи, дактилобирото, како и Секторот за радиотелевизиска претплата. Дел од вработените тврдат дека десетици работници веќе добиле дискретни предупредувања што побрзо да поднесат барање за технолошки вишок, бидејќи подоцна ќе имало "полоши услови".



СМЕНА НА ДИРЕКТОР ВО МОБИМАК

Бордот на директори на Мобимак одлучи на местото на досегашниот главен финансиски директор Питер Конц да дојде Дејан Крстевски, кој и досега беше во Одделот за финансии. Господинот Конц си заминува од оваа функција поради истекувањето на неговиот договор, а на ова работно место господинот Крстевски ќе стапи од 1 март годинава. За него во Мобимак велат дека е човек со одлични менаџерски способности и поради тоа е поставен на оваа функција.